



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 28 јануари 1972
Скопје
Број 2 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

8.

Врз основа на член 9 од Законот за определување на работите што ги врши Радиотелевизија Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 4/66), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

1. Се именува за директор на Радиотелевизија Скопје Матеја Матевски, досегашен директор на Радиотелевизија Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-2849/1
30 декември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

9.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Благој Мигов, се разрешува од должност секретар на Секретаријатот за информации и се именува за секретар на Секретаријатот за односи со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-2850/1
30 декември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

10.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ ПОТ-СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Васко Христовски, се разрешува од должност советник на Извршниот совет и се именува за потсекретар во Секретаријатот за односи со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-2852/1
30 декември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

11.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР — НАЧАЛНИК НА УПРАВАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПРАШАЊА И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА

1. Трајко Кеќкаровски, се разрешува од должност потсекретар — началник на Управата за персонални прашања и се именува за секретар на Секретаријатот за кадровски прашања.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-2851/1
30 декември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

12.

Врз основа на член 39 став 1 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), член 41 став 1 од Законот за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), член 30 став 3 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), и член 24 од Законот за правосуден испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68), републичкиот секретар за правосудство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ ВО СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И ВО СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СУДСКИ ДЕЛОВНИК)

Член 1

Во Правилникот за внатрешно работење во судовите од општа надлежност и во стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија (Судски деловник) („Службен весник на СРМ“ бр. 10/60 и „Службен весник на СРМ“ бр. 11/71), по член 32, се додава нова глава Петта-а која гласи „Начин на вршење практика на дипломирани правници во судовите“, како и членовите 32-а до 32-љ кои гласат:

„Член 32-а

Практиката на дипломираните правници (во натамошен текст приправници) во судовите се врши според одредбите на овој деловник и според одредбите на општите акти на судот.

Со општиот акт на судот ќе се пропише времетраењето на обуката на приправникот во поодделни одделенија односно на поодделни правни работи.

Член 32-б

Дипломираните правници, практиката ја вршат во општински, окружен или окружен стопански суд.

Член 32-в

Преку практиката приправникот се запознава со сите работи во судот и со начинот на работењето, за да стекне потребно искуство и го дополни и зацврсти веќе стекнатото правно знаење, да се оспособи за практична примена на законите и другите пролиси и правни правила и за самостојно донесување одлуки.

Член 32-г

За време на вршењето на практиката во судот приправникот се распоредува на работа во сите одделенија и служби.

Во помалите судови во кои нема одделенија, приправникот се распоредува определено време на работа по кривични, парнични, вонпарнични предмети итн.

Приправникот не може да се распореди подолго од шест месеци во едно одделение односно на работи од една правна област.

Член 32-д

Практиката на приправникот се врши според програма која за секој приправник по неговото стапување на работа ја донесува претседателот на судот.

Програмата ги содржи работите со кои приправникот треба да се запознае на одредени работни места, редоследот односно времетраењето на практиката во одделни одделенија или работи во судот и сè друго што е од значење за успешното оспособување на приправникот за практична работа.

Примерок од програмата се доставува на Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 32-е

Претседателот на судот го организира вршењето на приправничката практика во согласност со овој деловник. Претседателот на судот е должен приправникот, по неговото стапување во судот, да го запознае со одредбите на овој деловник и на општите акти на судот кои се однесуваат на вршењето на приправничката практика и да му врати примерок од програмата за вршење на практиката.

Член 32-ж

За секој приправник судот устројува картон (образец Сд бр. 1а) во кој се внесуваат податоци за времето на вршењето на практиката во одделни судски одделенија и служби. Податоците во картонот ги заверува претседателот на судот.

Член 32-з

За вршење на практиката приправникот води дневник во кој секојдневно ги бележи работите што ги извршил во текуштиот ден, и тоа скратено.

По завршувањето на практиката во едно одделение или служба, дневникот на приправникот го заверува претседателот на одделението односно претседателот на судот.

Органот надлежен за работите на судската управа, заради контролирање на правилното вршење на практиката може да изврши увид во дневникот на приправникот, за која цел во работното време дневникот се држи во работните простории.

Член 32-з

Судијата кај кого приправникот врши практика е должен да му укажува нужна помош со цел за неговото што поуспешно и побрзо оспособување за практична работа.

Во текот на вршењето на практиката на приправникот ќе му се овозможи присуство на претреси, расправи и советувања на совети. На приправникот ќе му се овозможи да учествува на главните претреси односно расправи и преку вршењето должност на записничар.

Член 32-с

Размена на приправници за вршење на приправничка практика помеѓу поодделни судови односно судови и други правосудни органи ќе се врши по меѓусебна спогодба на старешините на односните правосудни органи.

Претседателот на окружниот суд во согласност со претседателот на општинскиот суд ќе обезбеди приправниците што вршат практика во окружниот суд, задолжително во текот на практиката, да поминат пет месеци во општински суд во седиштето на окружниот суд. Доколку постојат можности, а по претходна согласност на приправникот, упатувањето може да се изврши и во друг општински суд на подрачјето на окружниот суд.

За приправник што е упатен на практика од друг суд односно од друг правосуден орган се донесува посебна програма за вршење на практиката во односниот суд.

Член 32-и

Заради практично изведување на одделни случаи како и за понатамошно теоретско образование, претседателот на окружниот суд ќе одреди најмалку двапати годишно да се одржат семинари со приправниците од тој суд, како и со приправниците од другите судови во седиштето на окружниот суд. Програмата за семинарот ја утврдува претседателот на окружниот суд. Примерок од програмата се доставува на Републичкиот секретаријат за правосудство.

Времето и местото на одржувањето на семинарот, како и судиите кои ќе раководат со семинарот се определува со годишниот распоред на работите, за што се известуваат судовите и другите правосудни органи на подрачјето на тој окружен суд.

Семинарот го посетуваат задолжително приправниците кои се наоѓаат на практика во судовите во седиштето на односниот окружен суд, а можат да го посетуваат и приправниците во другите правосудни органи од подрачјето на окружниот суд.

Член 32-ј

Целта на одржувањето на семинарот од претходниот член е кај учесниците — приправници да се развива што повеќе самостојност во расудувањето, да се продлабочува стручното знаење и да се овозможи изучување на разни спорови и правни прашања. Во таа смисла начинот на изведувањето на работата треба да се одвива и преку усното реферирање на приправникот, најпрвин на полесни а потоа на потешки и посложени правни работи од списи, анализирање на поважни одлуки на второстепени судови, кратки изложувања по практични и правни прашања, изработување на писмени вежби и сл.

Член 32-к

Учеството на приправникот на семинарот се воведува во дневникот на приправникот, кој го заверува судијата кој раководи со семинарот.

Член 32-л

Во општинските судови со два или повеќе приправници претседателот на судот може да организира со приправниците вежби за решавање, во почетокот на полесни, а потоа на потешки правни работи, со изработка на писмени одлуки од предмети на судот и сл.

Член 32-љ

Одредбите од оваа глава сходно се применуваат и за вршење на практика на дипломирани правници (волонтери) заради стекнување потребен стаж за здобивање со правото за полагање на правосуден испит“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0601-1930
26 декември 1971 година
Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Димче Козаров, с. р.

КАРТОН НА ПРИПРАВНИКОТ

Презиме и име

Година и место на раѓањето

Дата на дипломирање и факултет

Кога е примен за приправник во судот

Дали е примен во работен однос, како волонтер, или со размена со друг правосуден орган (и кој)

Во кои одделенија и служби и од кога до кога е распоредуван како приправник:

Дата и начин на престанокот на практиката

Забелешка

Образец Сд-бр. 1а (чл. 32-е)
Размер 20 x 15 см.

Податоците ги заверува
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДОТ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

6.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на својата седница, одржана на 20 јануари 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

I

Со оваа одлука се регулира работата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје (во понатамошниот текст: Заедницата) и нејзините органи на управување до донесувањето на Статутот на Заедницата и други општи акти.

II

Собранието на Заедницата ги врши работите утврдени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и со другите општи прописи.

Собранието работи на седници.

Собранието одлучува полноважно ако на седницата присуствуваат повеќе од половина од членовите на Собранието, а одлуката се смета за донесена односно усвоена, ако за неа гласало мнозинството од присутните членови на Собранието.

III

Седниците на Собранието ги свикува претседателот на Собранието, а во негово отсуство потпретседателот.

Претседателот на Собранието е должен да свикува седница на Собранието, ако тоа го побараат:

1. Извршниот одбор на Собранието и
2. Една третина од членовите на Собранието.

Покана за седница се испраќа на членовите на Собранието (10) десет дена пред денот определен за одржување на седницата, а во исклучителни случаи најдоцна (5) пет дена пред одржувањето на седницата. Со поканата за седницата се испраќа предлог за дневниот ред и потребни материјали за прашањата што ќе се разгледуваат на седницата.

IV

Претседателот на Собранието и потпретседателот ги избира Собранието од редот на своите членови.

V

Собранието на Заедницата од редот на своите членови избира Извршен одбор на Собранието.

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието. До одредувањето на неговите права и должности со Статутот на Заедницата, работи на припремање на седниците на Собранието и се грижи за благовременото и правилно извршување на одлуките и заклучоците на Собранието.

VI

За претходното разгледување на одделни прашања и изготвување предлози за нивно решавање,

Собранието од редот на своите членови избира одбори и комисии, и тоа:

- Одбор за здравствено осигурување;
- Одбор за задолжителни видови на здравствена заштита;
- Одбор за несреќа при работа и професионални заболувања;
- Одбор за организација и финансирање на осигурувањето;
- Комисија за жалби.

По укажана потреба Собранието може да формира и други одбори и комисии.

VII

Стручните, административните и финансиските работи на заедницата ќе ги врши стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, основана од Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје.

VIII

Заедницата има свој печат и штембил.

На печатот во круг е испишан текстот: „Заедница на здравственото осигурување на работниците“, а во средината хоризонтално „Скопје“.

Штембилот е во форма на правоаголник во кој е испишано името на заедницата со дополнување на број и дата.

IX

Општите акти што ги донесува Собранието на Заедницата ги потпишува претседателот на Собранието.

X

До донесувањето на Статутот на Заедницата, правата и обврските на осигурените лица, како и другите прашања се регулираат со привремени одлуки што ги донесува Собранието.

XI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

02 бр. 2031/1
21 јануари 1972 година
Скопје

Претседател,
Александар Стојановски, с. р.

7.

Врз основа на член 35 став 1 точ. 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 18/71 год.) во врска со членот 104 став 1 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65, 50/68 и 55/69 и членот 208-б став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), а по постигнатата согласност со Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на својата седница, одржана на 20. јануари 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

I.

Комуналниот завод за социјално осигурување — Скопје, востановен со одредбите на членот 42 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување за подрачјето на општината Скопје, престанува со денот на применувањето на оваа одлука.

II.

Работниците на Комуналниот завод за социјално осигурување — Скопје, се ставаат на располагање на Заедницата за здравственото осигурување на работниците — Скопје — Стручната служба на Заедницата.

III.

Делот од основните средства и инвентарот на Комуналниот завод за социјално осигурување — Скопје, утврден во смисла на членот 148 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) се пренесуваат на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје.

Со делот на основните средства и инвентарот на Комуналниот завод за социјално осигурување — Скопје, како и со правата и обврските на тој Завод што се однесуваат на спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување и правото на додаток на деца ќе се постапи на начин определен со Закон.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

02-Бр. 2032/1
21 јануари 1972 година
Скопје

Претседател,
Александар Стојановски, с. р.

8.

Врз основа на член 87 став 2 алинеја 6 и член 92 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 20. јануари 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

I.

За вршење на стручните, административните и финансиските работи во спроведувањето на здравственото осигурување, се формира Стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје (во натамошниот текст: Стручна служба).

Со Стручната служба раководи директор.

До изборот на директор на Стручната служба на Заедницата, Собранието именува вршител на должноста директор на Стручната служба.

Во решението за именување на в. д. директор на Стручната служба едновременно се определува и неговиот личен доход.

II.

Во раководењето со Стручната служба на Заедницата директорот ја организира работата на Службата, се грижи за извршување на програмите за дејноста на Заедницата и за работата на Стручната служба, за спроведување на здравственото осигурување, на финансискиот план, на работите што произлегуваат од законските и другите прописи, како и на другите задачи и работи со кои Собранието на Заедницата ќе ја задолжи Стручната служба.

Директорот на Стручната служба ја застапува Заедницата во имотно-правните и работно-правните односи, како и Собранието на Заедницата во рамките на овластувањата дадени од Собранието.

За својата работа, како и за работата на Стручната служба директорот одговара пред Собранието на Заедницата.

III.

До донесување на Статутот на Заедницата, како и други општи акти на Заедницата и на Стручната служба по однос на организацијата и работата на Стручната служба, како и на правата на работниците на работа и врз основа на работата, аналогно ќе се применуваат соодветните одредби на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, Статутот и другите општи акти на досегашниот Комунален завод за социјално осигурување — Скопје.

IV.

За привремено вршење работите на Стручната служба до утврдувањето на нејзината нова организација и систематизација на работните места и спроведувањето на постапката за пополнување на работните места на истата, се преземаат работниците на досегашниот Комунален завод за социјално осигурување — Скопје, според постојната систематизација.

Посебни решенија за времено распоредување на работниците ќе издаде в. д. директорот на Стручната служба.

Аконтацијата на личниот доход на преземените работници, ќе се исплатува во висина на старните основи според положбата на денот на преземањето.

Работата на работниците од ставот 1 на оваа точка ќе трае до пополнувањето на соодветните работни места по пропишана постапка, односно до вработувањето на работникот, но не подоцна од 31. јули 1972 година.

До утврдувањето на организацијата и систематизацијата на Стручната служба на Заедницата, не може да се примат на работа нови работници, ниту да се раскинува работниот однос со постојните — преземените работници.

V.

При спроведувањето на постапката за пополнувањето на нововведените работни места предност ќе се даде на работниците кои определено време вршеле исти или слични работи предвидени за работното место на кое се примаат, ако ги исполнуваат и другите барани услови за тоа работно место.

VI.

Стручната служба на Заедницата може да врши стручни, финансиски и административни работи и за други интересни заедници, односно институции доколку тоа спогодбено се утврди.

VII.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-2033/1

21 јануари 1972 година

Скопје

Претседател,

Александар Стојановски, с. р.

Врз основа на член 54 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 20. јануари 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I.

До донесувањето на Статутот и другите потребни општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, правата и обврските на осигурениците и другите осигурени лица, како и на неосигурените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита се определуваат на следниов начин:

1) По однос на правата на осигурените и неосигурените лица од подрачјето на Заедницата на задолжителни видови на здравствена заштита и во случај на несреќа на работа и професионални заболувања, непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ — во 1972 година;

2) По однос на правата на проширеното здравствено осигурување, односно здравственото осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението соодветно ќе се применуваат одредбите на Основниот закон за здравствено осигурување и општите прописи и актите на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, донесени за спроведување на тој Закон;

3) Правата на проширена здравствена заштита над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението на лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, а за кои општината ќе установи такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу Заедницата и општината.

II.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување задолжителните видови на здравствена заштита на населението им се обезбедуваат во целина на товар на средствата на соодветната општествено-политичка заедница, и тоа:

— на лицата кои имаат живеалиште на подрачјето на општината — со придонес од буџетот на општината;

— на лицата без постојано живеалиште — со придонес од буџетот на Републиката.

Придонесот на задолжителните видови на здравствена заштита на лицата од претходниот став го утврдува Собранието на оваа Заедница со своја одлука.

Општествено-политичките заедници од ставот 1 од оваа точка се должни да ги пријават кај оваа Заедница сите лица кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување заради обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита.

III.

Здравствените легитимации издадени по прописите што важеле до 31. декември 1971 година, остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не ќе бидат заменети со нови исправи.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување ќе им се издаваат здравствени легитимации во кои на соодветен начин ќе бидат означени нивните права на здравствена заштита.

IV.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

02 Бр. 2034/1

21 јануари 1972 година
Скопје

Претседател,
Александар Стојановски, с. р.

10.

Врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Скопје, на седницата одржана на 20. I. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71).

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 250.— динари годишно или ако другите приходи не го надминуваат износот од 100 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 1200 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговата издршка со најмалку 200 динари месечно.

Член 5

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на членот 70 став 5 од Статутот немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинството, не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приходи во смисла на членот 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно општетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установа одделното примање, изречно е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе важат додека со самоуправниот договор на заедниците на здравственото осигурување во СР Македонија, или со соодветниот акт на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување овие износи не бидат определени поинаку.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

02 Бр. 2035/1

21 јануари 1972 година
Скопје

Претседател,
Александар Стојановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

11.

Врз основа на член 87, став 2, алинеја 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на седницата одржана на 28 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

До донесувањето на статутот на Заедницата и другите општи акти од областа на финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите, за односите што не се регулирани со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

Член 2

Придонесите за здравствено осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

- 1) задолжителните видови на здравствена заштита,
- 2) правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести,
- 3) правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство, за лица кои во странство стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации врз основа на меѓународен договор или кај странски работодавец, а се осигурени според Законот и за осигуреници во работен однос кај југословенските организации кои се наоѓаат на работа во странство, како и посебниот придонес за користење на здравствената заштита за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се пресметува одделно за сите осигурени ризици според единствените пропорционални стапки односно тарифата.

Член 4

За осигуреници од членот 13, став 1, точка 6 и 7, членот 17, став 1, точка 1 до 5 и членот 18 точка 1 до 5 и точката 8 од Законот, придонесите за здравственото осигурување се определуваат во постојани месечни износи.

Во постојани месечни износи се определува и посебниот придонес за здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување.

Член 5

За лица за кои со Законот не е утврдена основницата за пресметување на придонесите како и за лицата што вршат самостојни професионални дејности, основницата за пресметување на придонесите ќе ја утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

Член 6

Стапките и износите на придонесите како и тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

Член 7

До колку со Законот и други општи акти на Заедницата основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки односно тарифа пресметани за примена на нето личните доходи односно примања.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износи, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници запослени во работната организација.

Член 8

Придонесот за обезбедување правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се пресметува и се плаќа од истата основа од која се пресметува и се плаќа придонесот за обезбедување задолжителни видови на здравствена заштита и придонесот за обезбедување правата од здравствената заштита со Законот утврдени задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 9

Придонесите за здравственото осигурување, останатите придонеси, посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство и посебниот придонес за здравственото осигурување на членовите на семејството на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, како и други приходи што ќе се реализираат за периодот до 31. XII. 1971 година, по 1 јануари 1972 година, се распределуваат во сооднос со учеството на поодделните видови на придонесите за здравственото осигурување за 1972 година.

Член 10

Стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување утврдени за 1972 година ќе се применуваат на личните доходи и на примањата изедначени на нив подигнати за исплата од исплатителите на личните доходи од општествениот сектор во 1972 година, без оглед на периодот за кој се однесуваат.

За осигурениците вон општествениот сектор и за осигурениците во работен однос кај југословенските организации кои се наоѓаат на работа во странство, утврдените стапки и тарифата за 1972 година, ќе се применуваат на основците утврдени за соодветната година.

Член 11

Од придонесите остварени за здравствено осигурување се формираат средствата на Заедницата.

Средствата на Заедницата се состојат од:

- 1) придонесите за здравствено осигурување,
- 2) надоместокот од здравственото реосигурување;
- 3) средствата на фондот на солидарноста;
- 4) средствата остварени од вишокот на приходите над расходите, според одлуката на Заедницата;
- 5) каматата на вложените средства на Заедницата;
- 6) надоместокот на трошоците за здравствена заштита на неосигурените лица;
- 7) приходите по основа на надоместокот на трошоците за здравствена заштита по конвенции;
- 8) приходите по основа на надоместок на штета;
- 9) другите приходи на Заедницата.

Од средствата на Заедницата се подмируваат расходите:

- 1) за остварување правата на осигурените и неосигурените лица по основа на задолжителните видови на здравствена заштита;
- 2) за остварување правото на осигурените од здравственото осигурување по основа на несреќа на работа и заболувања од професионални болести;
- 3) за остварување правата од здравствената заштита над задолжителните видови на здравствена заштита утврдени со одлука;
- 4) за премиите на здравствено реосигурување;
- 5) за посебен придонес на фондот на солидарноста;
- 6) за надоместок на Стручната служба на Заедницата;
- 7) за финансирање на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија;
- 8) за потребите на студиските и научно-истражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување;
- 9) за финансирање на проширена репродукција во здравствените работни организации;
- 10) за отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврден со завршната сметка на Заедницата;
- 11) за подмирување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправните органи, трошоци на платниот промет и др.).

Член 12

Средствата на Заедницата се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата и по општини.

Средствата на Заедницата се водат на посебни сметки по општини.

Средствата по општини ќе се водат на посебни партии во рамките на основната сметка на Заедницата што ќе ја пропише Службата на општественото книговодство, со право на располагање на овластените лица од страна на Заедницата.

Средствата на Заедницата се водат на посебни сметки, по општини.

Член 13

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидноста во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Задолжителната резерва не може да биде помалка од двомесечниот просечен износ на планираните вкупни приходи на Заедницата за тековната година. Задолжителното ниво на резервата се обезбедува во рок од четири години.

Задолжителната резерва од став 2 на овој член се обезбедува најмалку една четвртина во секоја година во која треба тоа да се обезбеди.

Резервниот фонд на здравственото осигурување се формира со:

1) издвојување на определен процент од средствата остварени со придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес во височина која ќе ја определи Собранието на Заедницата,

2) издвојување од вишокот на приходите над расходите во височина која ќе ја определи Заедницата,

3) внесување на вложените средства на комуналните заедници кои ѝ се враќаат на Заедницата и каматата на вложените средства на резервниот фонд.

Средствата на резервниот фонд можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на тековните обврски на Заедницата.

Средствата на резервниот фонд кои не се користат како обртни средства можат да се вложуваат во орочени депозити или благајнички записи со рок на враќање што ќе го утврди Собранието на Заедницата.

Член 14

Средствата на резервниот фонд се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата (ризичи) и тоа само книговодствено.

Средствата на резервниот фонд не се издвојуваат на посебни сметки.

Член 15

Книговодствената евиденција за финансиското работење и за средствата на Заедницата се води според одлуката за посебниот основен контен план и за посебните обрасци на билансот на заедниците на социјалното осигурување односно заедниците на здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/71).

Заедницата, по потреба, донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на Заедницата.

Член 16

Височината на надоместокот на Комуналниот завод на социјалното осигурување — Куманово за вршење на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата, Заедницата ја утврдува со посебна одлука.

Член 17

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

Број 04-3813/1
28 декември 1971 година
Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

12.

Врз основа на член 18, 97 и 101 од Основниот закон за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на својата седница одржана на 28. декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ И ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ**

Член 1

За определените категории осигуреници, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и се плаќаат според оваа одлука и тоа:

1. за домашни помошнички во работен однос, што се ангажирани од приватни домаќинства или одделни лица за вршење на домашните работи, придонесот за здравственото осигурување се определува во височина на збирната стапка на придонесот за здравственото осигурување пресметано во нето износ на основниците на која се осигурени;

2. за лицата во работен однос вработени со работно време покусо од половина од полното работно време пропишано за работи кои ги вршат, придонесот за здравственото осигурување се определува во височина на збирната стапка на придонесот за здравственото осигурување и тарифата на придонесот за случај на несреќа на работа и професионално заболување, пресметана во нето износ на основницата на која се осигурени;

3. за странски државјани во служба во меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, до колку здравствено се осигурени според меѓународен договор или со колективен, доброволно здравствено осигурени, се определува паушален постојан месечен износ од 150,00 динари;

4. посебен придонес за здравственото осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странство, а кои живеат во Југославија се утврдува паушален постојан месечен износ 30,00 динари по член на семејство.

Придонесот од претходниот став се плаќа однапред во полза на Заедницата на здравственото осигурување на работниците со чек, на подрачјето каде членовите на семејството имаат постојано место за живеење;

5. за работници на платено отсуство придонесот за здравственото осигурување се пресметува од основницата што ја сочинува аконтацијата на личниот доход во што износот остварен во месецот пред почетокот на користењето по платеното отсуство односно основата на која е утврден надоместок место личен доход за месецот кој му претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатено отсуство.

Член 2

Придонесите од претходната точка ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат според одредбите на член 122 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

Доколку паушалните придонеси за здравственото осигурување се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определенниот месечен износ на придонесите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

Бр. 04-3815/1

28 декември 1971 година

Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

13.

Врз основа на член 17, 18, 97 и 101 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на својата седница одржана на 28. XII. 1971 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОИШИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1972 ГОДИНА**

Член 1

За лицата на школување, стручно усовршување или посдипломски студии кои заради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, се пресметува и плаќа придонес за здравственото осигурување по стапката од основниот придонес за здравственото осигурување и тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионалните болести.

Придонесот од претходниот став се пресметува од месечниот износ на стипендијата по стапката пресметана на нето — лични примања.

Член 2

Придонесот за здравственото осигурување во постојанен месечен износ се плаќа:

1. за лицата кои по завршеното школување се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери), а не примаат личен доход од 40,00 динари;

2. за учениците во стопанството и во стручните училишта со практична работа, за ученици во стручни школи и гимназии за време на производната работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетските и уметничките академии за време на задолжителна практика во организациите од 15,00 динари;

3. за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултети и уметнички академии кога вршат практична работа во врска со наставата од 10,00 динари;

4. за лицата редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работниците ако кај заводот се пријават во рок од 30 дена, по престанок на работниот однос од 50,00 динари;

5. за лицата кои учествуваат на младинските работни акции од 15,00 динари;

6. за лицата што учествуваат во организационите јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно од 15,00 динари;

7. за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни работи и на младинските работни акции од 10,00 динари;

8. за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции или во вршењето на определени јавни функции или должности од 10,00 динари;

9. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување од 15,00 динари;

10. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика од 40,00 динари;

11. за лицата редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работници по член 13 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита од 30,00 динари;

12. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заводот за запослување на работници од 15,00 динари;

13. за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија од 40,00 динари;

14. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување од 40,00 динари;

15. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука 10,00 динари;

16. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението од 30,00 динари;

17. за иселениците — повратници додека се редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работници 40,00 динари;

18. за уживањето на постојана државна помош дадена од страна на бившите президијуми на Народното собрание или од страна на Извршниот совет 40,00 динари;

19. за носителите на „Илинденска споменица“ кои не уживаат Илинденска пензија од 30,00 динари.

Член 3

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и се плаќаат месечно на назад.

Доколку придонесот се утврдува за време по кусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

Бр. 04-3816/1
28 декември 1971 година
Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

14.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членот 6 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 2/72), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на својата седница одржана на 28 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот на здравственото осигурување за 1972 година се определува во височина од 7,5% од личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 3%, и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,5%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,5% од основицата од која се пресметуваат придонесите за здравствено осигурување предвидени во став 1 на овој член.

Член 2.

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата во сооднос со стапките односно со тарифата на придонесот определени во член 1 на оваа одлука.

Член 3

До колку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на нето личните приходи односно примањата.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши кога личните приходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници запослени во работни организации.

Придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатува со еден налог-уплатница.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплата на

придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користењето на здравствената заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот — уплатницата согласно одредбата од став 2 на овој член, Службата односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување на работници, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО

Број 04-3814/1
28 декември 1971 година
Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО

15.

Врз основа на член 87, став 2, алинеја 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово, на својата седница одржана на 28 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕННО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

До донесувањето на статутот на Заедницата и другите општи акти од областа на финансирањето на здравственото осигурување и финансирањето на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување, за односите што не се регулирани со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

Член 2

Придонесите за здравственото осигурување се определуваат одделно за обезбедување:

- 1) задолжителни видови на здравствена заштита, и
- 2) правата на здравствената заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување.

Член 3

Стапките и износите на придонесите ќе ги утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

Член 4

Средствата на Заедницата се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата и по општини.

Средствата на Заедницата се водат на посебни сметки, по општини.

Средствата по општини ќе се водат на посебни партии во рамките на основната сметка на Заедницата што ќе ја пропише Службата на општественото книговодство, со право на располагање на овластените лица од страна на Заедницата.

Член 5

Од придонесите остварени за здравственото осигурување и другите приходи се формираат средства на Заедницата.

Средствата на Заедницата се состојат од:

1) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход), придонесот од домаќинствата што немаат сопствена дејност и со придонесот по член на домаќинството на осигуреникот;

2) надоместокот по основа на реосигурување,

3) средствата од фондот за солидарноста,

4) делот од средствата издвоени со вишокот на приходите над расходите по завршната сметка на заедницата.

5) другите приходи на заедницата (надоместок на штета, камата и друго).

Од средствата на Заедницата се подмируваат расходите:

1) за остварување правото на осигурените и неосигурените лица по основа на задолжителните видови здравствена заштита,

2) за остварување правото од здравствена заштита над задолжителните видови утврдени со одлуката на Заедницата,

3) за премии на здравственото реосигурување,

4) за посебен придонес на фондот за солидарност,

5) за надоместок на Стручната служба на Заедницата,

6) за финансирање на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија,

7) за потребите на студиските и научноистражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување,

8) за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации,

9) за отплата на неподвижниот дел на вишокот на расходите над приходите утврдени со завршната сметка на Заедницата,

10) за подмирување на останатите трошоци на Заедницата (трошоци на самоуправни органи, трошоци на платниот промет, камати на кредити, судски трошоци и др.).

Член 6

Основи за определување на придонесите за здравственото осигурување се:

а) за осигурениците-земјоделци, кои имаат сопствена земја:

— катастарскиот приход,

— бројот на членовите на домаќинството што се здравствено осигурени според Законот.

б) за осигурениците-земјоделци, кои немаат сопствена земја а се занимаваат со земјоделска дејност:

— придонесот по домаќинство и

— бројот на членовите на домаќинството што се здравствено осигурени според Законот.

Паушалниот придонес по основа на домаќинството на осигурениците, член 5, точка б, алинеја прва, се утврдува во сооднос со придонесот на катастарскиот приход на осигурениците-земјоделци (член 5, точка а, алинеја прва, од оваа одлука).

Приходите што се остваруваат по основа на придонесот по член на домаќинството не можат да бидат поголеми од 25% од приходите што се остваруваат по основа на придонесот од личниот доход — земјоделска дејност (катастарскиот приход), односно од приходите што се остваруваат по основа на домаќинството.

Член 7

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидноста во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Член 8

Средствата на резервниот фонд се водат и се искажуваат одвоено по видови на правата, и тоа само книговодство.

Средствата на резервниот фонд не се издвојуваат на посебни сметки.

Член 9

Книговодствената евиденција за финансиското работење и средствата на Заедницата се води според Одлуката на посебниот основен контен план и за посебните обрасци на билансот на заедниците на социјалното осигурување односно Заедницата на здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/71).

Заедницата, по потреба, донесува поблиски упатства за водење финансиското работење на Заедницата.

Член 10

Височината на надоместокот на Стручната служба за вршење на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата, Заедницата ја утврдува со посебна одлука.

Средствата од претходниот став се обезбедуваат по пат на акредитив.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО

Број 04-3805/1
28 декември 1971 година
Куманово

Претседател,
Душан Димковски, с. р.

16.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 и членот 3 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на заедниците и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 2/72), Заедницата за здравственото осигурување на земјоделците — Куманово, на својата седница одржана на 28 декември 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците во 1972 година, се определуваат во височина од 18% од катастарскиот доход и 20,00 динари по член на домаќинството во кој се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 14% и 10,00 динари по член на домаќинството,

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување од 4% на катастарски доход и 10,00 динари по член на домаќинството.

Член 2

Придонесите ги уплатуваат обврзниците на начин утврден со Законот, Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување на земјоделците и финансиското работење на Заедницата и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување утврдено со други општи акти на Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО

Бр. 04-3806/1
28 декември 1971 година
Куманово

Претседател,
Душан Димковски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за износите на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории на осигурени лица за 1972 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 43/71, се поткраднала грешка, заради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА 1972 ГОДИНА

Во членот 2 под 2), во последниот ред, наместо цифрата „20“ треба да стои цифрата „30“.

Од Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, 26. I. 1972 година.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат осигурениците од подрачјето на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, дека Одлуката за обезбедување организација за вршење на стручните, финансиските и административните работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување, под бр. 0204-827/2 од 30. XII. 71, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 43/71, не е донесена од овластениот орган на Заедницата и поради тоа истата се смета за неважна.

Од Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, 26. I. 1972 година.

Огласен дел**РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ**

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1251, страна 1475, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Сервисот за молерисување и фарбање — Скопје, Сотир Лазов Цангаловски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Сервисот за молерисување и фарбање — Скопје е назначен Карапандов Борис, кој исто го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Барцовски Вангел, сметано од 3. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 998 од 25. XI. 1969 година. (146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1251, страна 1475, книга V е запишано следното: Работната организација за градежни и инсталатерски работи „Армо-строј“ — Скопје конституирано на ден 15. V. 1969 година, согласно со записникот број 1, од 15. V. 1969 година.

За претседател на советот на работната заедница е избран Барциевски Вангел, а за претседател Ивановски Панде.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1029 од 26. XI. 1969 година. (145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1302, страна 100, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Работната единица „Инжењеринг-облик“ — Скопје, ул. „Карл Маркс“ бр. 47, на Заводот за економска пропаганда, публицитет, обликување, истражување на тржишта, агенциски работи, почетни и завршни работи во градежништвото и во градежниот занает — Белград, бидејќи се при соединува кон „Зампи“ — Завод за маркетинг, пропаганда и инжењеринг — Белград, согласно со одлуката на колективот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1172 од 25. XII. 1969 година. (141)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 978, страна 797, книга IV е запишано следното: На досегашните потписници на Производното услужно економско пропагандно книжарско претпријатие на мало „Знаме“ — Скопје, Ичиграјков Страхил, в. д. директор и Манзева Панта Елена им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, новоназначениот потписник Димитровски Димо, шеф на комерцијалното одделение набавка и продажба, сметано од 23. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1166 од 29. XII. 1969 година. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1070, страна 321, книга V е запишано следното: На досегашниот ликвидатор на „Пелистер“ — сидаро фасадерско претпријатие — Скопје, Славе Сардовски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За ликвидатор на „Пелистер“ — сидаро-фасадерско претпријатие — Скопје е назначен Блаже Добровски, кој претпријатието под редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 24. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1088 од 28. XI. 1969 година. (23)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 233, страна 579, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Фабриката за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес и тоа: Здравевски Панче, комерцијален директор и Ѓорѓиевски Никола, шеф на производството им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на споменатата фабрика се назначени следните лица: Северов Јован Ристо, дипломиран правник-секретар и Делов Благоја, кои фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Јован Никодиновски, директор, Сердаревик Петар, финансиски директор и Нусис Томас, технички директор, сметано од 23. II. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 363/69 од 24. XI. 1970 година. (2078)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 407, книга VI е запишано следното: Фирмата на Откупната станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид Билка“ — Тетово, се менува и гласи: Откупна станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид“ — Тетово, согласно со одлуката бр. 3369 од 22. VII. 1968 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 1. VII. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 857/68 од 25. IX. 1970 година. (1844)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 549, страна 193, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Организацијата на здружен труд Технички сервис во Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 3, на „Стандард“ — Деловно здружение — Белград Мајсторов Илија е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на Организацијата на здружен труд — Технички сервис во Титов Велес на „Стандард“ — деловно здружение — Белград е назначен Тодоров Тодор, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 30. III. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 255 од 19. VIII. 1970 година. (1841)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. III. 1971 година, рег. бр. 6/64, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Самостојната работна единица — Прилеп, на Производниот услужен погон „Машиноремонт“ — Битола, на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агромеханика“ — Скопје, и гласи: Претпријатие за снабдување на земјоделството, на големо и мало „Агромеханика“ — Скопје — Самостоен производно-услужен погон „Металец“ — Прилеп (без својство на правно лице).

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 34 од 8. II. 1971 година, на работничкиот совет на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агромеханика“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 88/71. (742)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 191, страна 871, книга II е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за производство на огревен и градежен материјал „Огрев“ — Кавадарци, согласно со одлуката бр. 2010 од 15. XI. 1969 година на работничкиот совет од одржаната седница на 4. IX. 1969 година, се менува и гласи: „Огрев“ — претпријатие за промет со индустриски и земјоделски стоки, на големо и мало — Кавадарци.

Дејноста на споменатото претпријатие со цитираната одлука се проширува и со: промет на нафта и нафтени деривати, конфекциска стока и транзит — земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1048/69 од 19. IV. 1971 година. (823)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 294, страна 469, книга IV е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Авто-транспортното претпријатие „11 Октомври“ — Скопје, во состав на Здруженото претпријатие „Фап Фамос 11 Октомври — Автокаросерија“ — Белград и тоа: Перо Ивановски, главен директор, Атанас Марковски, Методија Кулевски, Никола Ризовски, Стево Ефтимовски, Таневски Захарије Марко и Мешков Давчев Глигор, истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Живадиновиќ Никола, комерцијален директор, сметано од 30. IX. 1969 год.

Обвркката пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 862/69 од 17. III. 1971 година. (849)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1374, страна 405, книга VI е запишано следното: Услужно-производната шивачка задруга „Базар“ — Скопје и конституирана на 5. X. 1970 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 832/70 од 3. XII. 1970 година. (29)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 69, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата број 8 во Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб, на Фабриката за лесна модна конфекција „Македонка“ — Штип, согласно со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година, на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. IX. 1968 година, се менува и гласи: Модна конфекција „Астибо Македонка“ — Штип — Продавница број 8, во Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 483/69 од 8. I. 1971 година. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 525, страна 1171, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата број 5 во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 74, на Фабриката за лесна

модна конфекција „Македонка“ — Штип, согласно со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 9. IX. 1968 година, се менува и гласи: Модна конфекција „Астибо Македонка“ — Штип, Продавница број 5, во Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 481/69 од 8. I. 1971 год. (52)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 30, страна 251, страна I е запишано следното: Фирмата на Продавницата број 9 во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 84, на Фабриката за лесна модна конфекција „Македонка“ — Штип, согласно со одлуката бр. 31 од 9. IX. 1968 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. IX. 1968 година се менува и гласи: Модна конфекција „Астибо Македонка“ — Штип — Продавница број 9, во Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 485/69 од 8. I. 1971 година. (53)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот печат на Основното училиште „Даме Груев“ — с. Градско, се огласува за неважен. (3)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Ашко Ј. Здравески, ул. „Јанко Михајловски“ бр. 12, Кичево. (4198)

Воена книшка на име Петар Р. Јанчев, ул. „Киро Крстев“ б.б. нас. „Брушани“ — Кавадарци. (4203)

Воена книшка на име Драгиша Андон Ристовски, с. Пелинце, Куманово. (4204)

Воена книшка на име Веби А. Муртезани, с. Порој, Тетово. (4205)

Лична карта издадена од ОВР — Ресен на име Андруш Тасевски, ул. „11 Октомври“ бр. 4, Ресен. (4215)

Здравствена легитимација на име Фадил Ести, ул. „Перо Јованоски“ бр. 18, Гостивар. (4223)

Лична карта на име Фадил Ести, ул. „Перо Јованоски“ бр. 18, Гостивар. (4224)

Сообраќајна книшка на име Фадил Ести, ул. „Перо Јованоски“ бр. 18, Гостивар. (4225)

Возачка дозвола на име Фадил Ести, ул. „Перо Јованоски“ бр. 18, Гостивар. (4226)

Свидетелство за незавршен III клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Иванчо Михајловски, ул. „Салтир Наумов“ бр. 8, Куманово. (1)

Сервисна книшка бр. 31936, бр. на мотор 298577, бр. на шасија 280712 за возило „Застава 750“, издадена од „Македонија инвест“ — Скопје на име Благојка Павловска, ул. „Славко Баев“ бр. 3, Пробиштица. (2)

Лист бр. 2 од образецот 4079 од 17. XI. 1971 год. на претпријатието „Македонија-инвест“ — Скопје за герм. марки 15.037 и 66.769,25 динари. (4)

Лична карта на име Јумни А. Шасивари, с. Г. Речица, Тетово. (6)

Лична карта на име Шадије Н. Лимани, с. Д. Палчиште, Тетово. (7)

Потврда бр. 43/71, со ознака — важи за царина, издадена од Комерцијалната инвестициона банка во Битола на име Милан А. Ивановски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 19, Битола. (10)

Лична карта на име Нада Колевска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 39, Тетово. (18)

Здравствена легитимација на име Нада Колевска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 39, Тетово. (19)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за именување директор на Земјоделската задруга „Кукла“ с. Куклиш — Струмичко

распишува

КОНКУРС

за именување директор на задругата

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено висока школа и 1 година работна практика или виша школа и 5 години работна практика на раководно работно место,

— средно образование и 8 години работна практика на раководно работно место,

— подготовка на висококвалификуван работник во земјоделството и 10 години работна практика на раководно работно место.

Конкурсот останува отворен 15 дена по објавувањето.

Молбите испратени без потребните документи нема да бидат земен предвид.

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје

распишува

КОНКУРС

— за еден наставник (во сите звања) по предметот француска литература,

— за еден наставник (во сите звања) по предметот современ српскохрватски јазик,

— за еден хонорарен наставник (во звањето предавач) по предметот историја на српскохрватскиот јазик,

— за еден лектор по предметот словенечки јазик,

— за еден лектор по предметот српскохрватски јазик,

— за еден лектор по предметот италијански јазик,

— за еден асистент при Катедрата за славистика,

— за еден асистент при Катедрата за романска филологија,

— за еден асистент при Катедрата за педагогија,

— за еден асистент при Катедрата за филозофија.

Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите документи и научните и стручните трудови (до колку такви имате) во по еден примерок да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Врз основа на член 89 од општите правила на „Словенија промет“ експорт-импорт Љубљана, филијала — Скопје, Булевар „ЈНА“ бр. 68-а

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место — директор на филијалата во Скопје

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка и 10 години работно искуство на раководни работни места,

— да имаат виша стручна подготовка или висококвалификуван работник во трговија, со 15 години работно искуство на раководни работни места,

— да имаат средна стручна подготовка и 20 години работно искуство, од кои 15 години на раководни работни места,

— да имаат општествено-стопанска афирмација и искуство во раководењето со стопанска организација.

Предност имаат кандидатите кои располагаат со искуство и познавање на дејноста од непосредниот делокруг на работата на работната организација, во целина.

Во прв ред ќе се земат предвид лицата, за работното место директор, кои со својата програма ќе гарантираат зголемување на доходот на Филијалата за 10% годишно.

Квалификациите во конкуренцијата за работното место — директор на филијалата, учествуваат рамноправно.

Кандидатите се должни да ги достават потребните документи предвидени по ОЗРО со молбата.

Молбите ќе се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Документите да се доставуваат до „Словенија промет“ експорт-импорт Љубљана, Филијала во Скопје со ознака за конкурсната комисија, Булевар „ЈНА“ бр. 68а.

Од Конкурсната комисија

Конкурсната комисија при Архивот на Македонија — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место — архивист-приправник во Секторот за средување и обработка на архивска граѓа

Покрај општите услови предвидени во ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено високо образование — Филозофски факултет, група славистика или македонски јазик;

2. да ја познаваат кирилската палеографија и другите помошни историски науки;

3. перфектно да го познаваат рускиот јазик;

4. да се служат со француски и англиски јазик (што ќе го посведочат со потврда од Центарот за странски јазици).

Стручната способност ќе се провери по пат на тестирање.

Личниот доход според Правилникот на Архивот.

Стан не се обезбедува.

Во разгледување ќе се земаат само комплетираните молби.

Конкурсот трае до пополнувањето на ова работно место, најмалку 15 дена од неговото објавување.

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Општината — Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за прием на работници во органите на управата на Собранието на Општината Крива Паланка:

1. Началник на Одделението за народна одбрана;

2. Шеф — матичар во Месната канцеларија с. Отошница;

3. Инспектор за урбанизам, градежништво, пастишта и сообраќај;

4. Референт за градежништво и урбанизам;

5. Референт за план, инвестиции и распределба на доходот;

6. Референт за буџет, материјално и финансиско работење на буџетот;

7. Приправник — дипломиран економист или економист;

8. Приправник — дипломиран правник или правник;

9. Дактилограф;

10. Ноќен чувар;

11. Приправник;

12. Дактилограф.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и овие посебни услови:

за работното место под точка еден да имаат завршено правен факултет, положен стручен испит, три години работно искуство во управно-правни работи, и да се резервни офицери;

за работното место под точката два да имаат завршено средно управно училиште, гимназија, или средно економско училиште, положен стручен испит и две години работно искуство на управни и канцелариски работи;

за работното место под точката три да имаат завршено архитектонско-градежен факултет, положен стручен испит и две години работно искуство на градежни и урбанистички работи;

за работното место под точката четири да имаат завршено архитектонско-градежен факултет, положен стручен испит и две години работно искуство;

за работното место под точката пет да имаат завршено економски факултет, положен стручен испит и две години работно искуство на економски работи;

за работното место под точката шест да имаат завршено средно економско училиште, положен стручен испит и две години работно искуство, на финансиски и сметководни работи;

за работното место под точката седум да имаат завршено економски факултет, прв степен на економски факултет, виша економска или виша стопанска школа;

за работното место под точката осум да имаат завршено правен факултет, прв степен на правен факултет, или виша управна школа;

за работното место под точката девет да е дактилограф IБ класа;

за работното место под точката десет да имаат завршено осмо одделение, да ја имаат регулирано воената обврска и да не се постари од 35 години;

за работното место под точката единаесет да имаат завршено средно економско училиште;

за работното место под точката дванаесет да имаат завршено средно образование и да познаваат дактилографија од II класа, или да имаат нижко образование, со познавање на дактилографија од II класа, и три години работно искуство.

Со пријавата — кандидатите ги доставуваат следните документи: диплома или свидетелство за завршено училиште и извод од матичната книга на родените.

Пријавите таксирани со еден динар таксени марка, со потребните документи, се доставуваат и тоа:

за работните места под 1 и 2, до Комисијата за прашања на изборите и именувањата;

за работните места под точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, до Конкурсната комисија на органот на управата;

за работните места под точките 11 и 12, до Одделението за приходи.

Пријавите ќе се поднесуваат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Личниот доход ќе им се исплатува според Правилникот, а за работните места под точките 3, 4 и 5 може и по договор.

Ненавремено испратените и некомпетираните пријави нема да се земаат предвид за размедување.

Пријавите на кандидатите од Конкурсната комисија ќе бидат разгледани петтиот ден по објавувањето, во просториите на Собранието.

На истиот ден ќе се изврши и тестирање на кандидатите — дактилографи.

СОДРЖИНА

Страна

8. Решение за именување директор на Радиотелевизија — Скопје — — — — — 17
9. Решение за разрешување од должност секретар на Секретаријатот за информации и именување секретар на Секретаријатот за односи со странство — — — — — 17
10. Решение за разрешување од должност советник на Извршниот совет и именување потсекретар во Секретаријатот за односи со странство — — — — — 17
11. Решение за разрешување од должност потсекретар — началник на Управата за персонални прашања и именување секретар на Секретаријатот за кадровски прашања — 17
12. Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешно работење во судовите од општа подлежност и во стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија (Судски децетиви) — — — — — 17

Општи акти на самоуправните интересни заедници

6. Одлука за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје — — — — — 19
7. Одлука за престанок на Комуналниот завод за социјално осигурување — Скопје — 20
8. Одлука за основање на стручна служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје — — — — — 20
9. Одлука за привремено определување правата и обврските на осигурените и неосигурените лица на здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита — — — — — 21
10. Одлука за условите под кои се смета дека осигурениот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема семејствени приходи доволни за издржување — — — — — 22
11. Одлука за привремено регулирање на одредени прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето придонесите на здравственото осигурување — — — — — 23
12. Одлука за придонесите за здравствено осигурување во постојани износи и за постојаните основици за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници 25
13. Одлука за основиците и постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравственото осигурување за 1972 година 25
14. Одлука за ставките и Тарифата на придонесите за здравственото осигурување и ставката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1972 година — — — — — 26
15. Одлука за привремено регулирање на одредени прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување — — — — — 27
16. Одлука за ставките на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1972 година — — — — — 28
- Исправка на Одлуката за износи на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории на осигурени лица за 1972 година (Тетово) — — — — — 28
- Соопштение на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово 29